

20131523597

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТОТ „МОДЕРНИЗАЦИЈА НА БЛОК 1 ВО ТЕ БИТОЛА“, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ ДОЈЧЕ БАНКА И АД ЕЛЕМ

Се прогласува Законот за гаранција на Република Македонија на обврските по Договорот за заем за проектот „Модернизација на блок 1 во ТЕ Битола“, кој ќе се склучи меѓу Дојче банка и АД ЕЛЕМ,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 ноември 2013 година.

Бр. 07-4232/1  
4 ноември 2013 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
**Ѓорге Иванов, с.р.**

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски, с.р.**

### ЗАКОН ЗА ГАРАНЦИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОБВРСКИТЕ ПО ДОГОВОРОТ ЗА ЗАЕМ ЗА ПРОЕКТОТ „МОДЕРНИЗАЦИЈА НА БЛОК 1 ВО ТЕ БИТОЛА“, КОЈ ЌЕ СЕ СКЛУЧИ МЕЃУ ДОЈЧЕ БАНКА И АД ЕЛЕМ

#### Член 1

Република Македонија го гарантира намиравањето на обврските и исполнувањето на одредбите од Договорот за заем за проектот „Модернизација на блок 1 во ТЕ Битола“ кој ќе се склучи меѓу Дојче банка и АД ЕЛЕМ во износ од 24.328.674,21 евра, доколку АД ЕЛЕМ не ги исполнува и не ги сервисира обврските од Договорот за заем.

#### Член 2

Условите и начинот на користење на заемот од членот 1 од овој закон се утврдуваат со Договор за заем, кој ќе се склучи меѓу Дојче банка и АД ЕЛЕМ за проектот „Модернизација на блок 1 во ТЕ Битола“.

#### Член 3

Сите обврски кои произлегуваат од Договорот за заем од членот 1 од овој закон, како и сервисирањето на заемот ќе го врши АД ЕЛЕМ од приходите кои ги остварува, во рокови и услови утврдени во Договорот за заем.

#### Член 4

Заемот од Договорот од членот 1 од овој закон ќе се отплаќа во 24 еднакви полугодишни рати. Отплатата треба да започне шест месеци по датумот на подготвеност за работа на модернизираниот блок, а најдоцна на 20 јуни 2015 година.

Каматната стапка е варијабилна каматна стапка која претставува збир од шестмесечен ЕУРИБОР плус маргина од 1,295% годишно.

#### Член 5

Во рок од 30 дена од датумот на склучувањето на Договорот за заем од членот 1 од овој закон, на средствата од заемот ќе се плати еднакратна провизија на Дојче банка во износ од 0,575% од износот на заемот.

Во рок од 30 дена од датумот на склучувањето на Договорот за заем од членот 1 од овој закон и на истиот датум секоја наредна година, на средствата од заемот на годишно ниво ќе се плаќа провизија за агент на Дојче банка во износ од 4.750 евра, се додека заемот не се отплати во целост.

На износот на неповлечените средства од заемот од членот 1 од овој закон, на годишно ниво ќе се плаќа провизија на Дојче банка во износ од 0,625% од износот на заемот.

Провизијата од ставот 3 на овој член ќе се плаќа квартално од датумот на склучувањето на Договорот за заем.

На обврските поврзани со отплатата на заемот од членот 1 од овој закон кои нема да се платат во предвидените рокови ќе се плаќа казнена камата во висина на каматната стапка зголемена за 2% годишно.

На останатите обврски поврзани со заемот од членот 1 од овој закон кои нема да се платат во предвидените рокови ќе се плаќа надоместок на штета во висина на каматната стапка зголемена за 2% годишно.

#### Член 6

За регулирање на меѓусебните права и обврски кои произлегуваат од Договорот за заем и Договорот за гаранција, Министерството за финансии и АД ЕЛЕМ ќе склучат посебен договор.

#### Член 7

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.